

1.	Наставен предмет	<b>МАШИНИ ЗА НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА</b>			
2.	Шифра	<b>ETF023Z04</b>			
3.	Студиска програма	<b>Електроенергетика и управување – ЕЕиУ</b>			
4.	Семестар (изборност)	<b>зимски (задолжителен)</b>			
5.	Цели на предметот	Предметот е продолжителен курс на предметот Еднонасочни машини и трансформатори. Студентот ја совладува теоријата на заедничките проблеми на МНС. Теоријата на синхроните генератори, како основен елемент на ЕЕС се проучува детално. Посебно се анализираат карактеристиките и режимите на работа на синхроните генератори паралелно со мрежа. Асинхроните машини се проучуваат во режим на работа како мотор. Посебно се проучуваат карактеристиките, регулација на брзината и пуштање во работа. За воведување на студентот во практична работа и користење на лабораториската опрема, се предвидени 7 лабораториски вежби.			
6.	Оспособен за (компетенции)	Студентот се стекнува со неопходните знаења за практична примена на машините за наизменична струја, како и за анализа на нивните особености и работни карактеристики од аспект на ЕЕС. Потполно владеење со теоријата на МНС и е оспособен за решавање на инженерски проблеми при нивна експлоатација.			
7.	Услов за запишување на предметот	<b>Еднонасочни машини и трансформатори</b>			
8.	Основна литература (до 3 наслови)	1. Лидија Петковска: "Машини за наизменична струја", интерна скрипта 2005, стр. 180 2. Умножени задачи 3. Упатства за лабораториски вежби			
9.	Број на кредити	6			
10.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕЦТС x 30 часа = 180 часа			
11.	Распределба на расположивото време	Фонд на часови: 3+1+1			
11.1.	П -	Предавања-теоретска настава (15 недели x 3 часа)	45 часа		
11.2.	ЛВ -	Лабораториски вежби (9 недели x 1 час)	9 часа		
11.3.	АВ -	Аудиторни вежби, консултации (15 недели x 1 час)	15 часа		
11.4.	СУ -	Самостојно учење(180 страни)	90 часа		
11.5.	ПЗ -	Проверка на знаење(3 x 2 часа)	6 часа		
11.6.	СЗ -	Семинарски работи, самостојни задачи, елaborати	15 часа		
12.	Оценување	Вкупно: 200 бода			
12.1.	Посетеност на настава	10 бода			
12.2.	Парцијални испити (3 x 50 бода)	150 бода			
12.3.	-	-			
12.4.	Семинарски работи и самостојни задачи	20 бода			
12.5.	Лабораториски вежби	20 бода			
Забелешка:	Оценки:				
	бодови: од 120 до 129				
	6 (шест)				
	од 130 до 149				
	7 (седум)				
	од 150 до 169				
13. Услов за потпис и формален испит		Реализирани активности: од 11.1 до 11.5			

## ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ МАШИНИ ЗА НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА

недела	Предавања - теоретска настава			Аудиторни и лабораториски вежби		
	часа	тема	часа	тема		
I.	3	Вовед во заедничката теорија на машините за наизменична струја (МНС). Намотки на статорот во МНС и принципи на нивна изведба. Индуцирани напони во намотките на МНС. Индуциран напон во проводник и навивка.	2	Решавање задачи и практични проблеми од намотки во машините за наизменична струја.		
II.						
III.	3	Индукциран напон во секција, група секции и фазна намотка. Облик на напонот и мерки за негово подобрување. Магнетно поле на проводник.	2	Задачи од пресметка на индуцирани напони во машините за наизменична струја.		
IV.						
V.	3	Магнетен напон на секција; група секции; фазна намотка. Теорија на пулзаторни и на вртливи магнетни полиња во МНС.	2	Задачи од пресметка на магнетните напони на машините за наизменична струја.		
VI.						
VII.	3	Вовед во синхрони генератори (СГ). Основни поими. Поделба. Принцип на работа. Возбудни системи.	2	Решавање задачи и цртање на фазорски дијаграми при различни видови на оптоварување.		
VIII.						
IX.	3	Реакција на индуктот во СГ при различни оптоварувања. Анализа на резултантното магнетно поле во воздушниот зјај.	2	Решавање задачи и цртање на фазорски дијаграми при различни видови на оптоварување.		
X.						
XI.	3	Фазорски дијаграми на синхрони генератори со цилиндричен ротор/изразени полови, при различни оптоварувања.	2	Решавање задачи и цртање на фазорски дијаграми при различни видови на оптоварување.		
XII.						
XIII.	3	Карактеристики на синхрони генератори при: празен од; куса врска; работен режим.	2	Лабораториска вежба 1: Обид на празен од и куса врска на СГ.		
XIV.						
XV.	3	Промена на напонот на синхрони генератори и методи за негово определување.. Паралелна работа на синхрони генератори: потреби; услови; синхронизација.	2	Решавање задачи и практически проблеми од промена на напонот во синхроните генератори со различни методи.		
XVI.						
XVII.	3	Аголни карактеристики на СГ. Електромагнетна моќност; синхронизациона моќност. Статичка преоптоварливост и стабилност на СГ. Режими на работа на синхроните генератори паралелно на крута мрежа.	2	Решавање задачи и практически проблеми од режимите на работа на синхроните генератори, паралелно со крута мрежа.		
XVIII.						
XIX.	3	Лабораториска вежба 2: Снимање на работните карактеристики на трифазен синхрон генератор при различен вид на оптоварување.	2	Лабораториска вежба 2: Снимање на работните карактеристики на трифазен синхрон генератор при различен вид на оптоварување.		
XX.						
XXI.	3	Вовед во асинхрони машини (АМ). Основни поими. Поделба и видови. Принцип на работа. Режими на работа на АМ во зависност од лизгањето.	2	Втор парцијален испит		
XXII.						
XXIII.	3	Лабораториска вежба 3: Снимање на аголните карактеристики на трифазен синхрон генератор при различен вид на оптоварување.	2	Лабораториска вежба 3: Снимање на аголните карактеристики на трифазен синхрон генератор при различен вид на оптоварување.		
XXIV.						
XXV.	3	Теорија на трифазна асинхронна машина при неподвижен ротор. Трифазна асинхронна машина при вртлив ротор во режим на празен од и куса врска.	2	Лабораториска вежба 4: Општи одлики на трифазна АМ.		
XXVI.						
XXVII.	3	Лабораториска вежба 4: Општи одлики на трифазна АМ.	1	Решавање задачи од празен од и куса врска на АМ. Пресметка на параметрите на еквивалентната шема.		
XXVIII.						
XXIX.	3	Лабораториска вежба 5: Обид на празен од и куса врска на АМ.	1	Лабораториска вежба 5: Обид на празен од и куса врска на АМ.		
XXX.						
XXXI.	3	Лабораториска вежба 6: Снимање на работните карактеристики на трифазен асинхрон мотор со директна метода.	1	Пресметка на загуби и коефициент на полезно дејство.		
XXXII.						
XXXIII.	3	Лабораториска вежба 7: Снимање на механичката карактеристика на АМ.	1	Лабораториска вежба 7: Снимање на механичката карактеристика на АМ.		
XXXIV.						
XXXV.	3	Регулација на брзината на трифазни асинхрони мотори. Проблематика на пуштање во работа на трифазни асинхрони мотори.	2	Трет парцијален испит		
XXXVI.						
Збир	45		30			